

1.	Наслов на наставниот предмет	АКУШЕРСКА НЕГА 1			
2.	Код	ДА-112			
3.	Студиска програма	Тригодишни стручни студии за дипломирана акушерка/ акушер			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по гинекологија и акушерство			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	Прва/ I и II	7.	Број на ЕКТС кредити	8-I семестар 15-II семестар
8.	Наставник	Раководител на Катедра: Проф. Д-р Горан Димитров сите наставници на катедрата по гинекологија и акушерство			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студент/-ка: -Го осознава поимот здравје, како да го очува, подобри со посебен акцент на здравјето на жените, децата и општеството. -Да ја осознае вредноста на репродуктивното и гинеколошкото здравје. -Да ја усвои филозофијата на акушерството како темел на студискиот и клиничкиот дел. -Да ја осознае улогата на акушерката како дел од здравствениот тим и да завземе позитивен став кон струката. -Да стекне знаење за процесот на акушерската здравствена нега од гледиште на болничката пракса. -Да стекне знаење и спретност за учество во дијагностичко-терапевтскиот програм. -Да стекне знаење за терапевтска комуникација. -Да стекне стручен, одговорен, самосвесен и хуман начин на однесување во однос на пациентите, соработниците и околината. -Да се залага за континуирана едукација за подобрување на струката за сопствено добро и доброто на пациентите.				
11.	Содржина на предметната програма: 60+40 часови <i>Предавања од предметот акушерска нега 1</i> Концепт на здравје за сите, мултидисциплинарен пристап кон здравјето – 2 часа Сексуално и репродуктивно здравје- дефиниции, опсег, СРЗ на примарно, секундарно и терциерно ниво на ЗЗ- 2 часа Репродуктивно здравје кај жената- 2 часа Пубертет- 1 Менструален циклус- 1 час Пореметувања во менструалниот циклус- 1 час Репродуктивни фактори за појава на инфертилитет-2 часа Оплодување и нидација- 1 час Раст и развој на плодот – лунарни месеци-2 часа Асотирана репродукција- 1 час Вовед во акушерството, историјат, филозофија – 2 часа Стандарди и принципи во пружањето на акушерската нега- 2 часа Стерилизација и дезинфекција – 1 час Традиционални и модерни методи во акушерството -2 часа Улогата на акушерката во модерните здравствени системи- 2 часа Улогата на акушерката како дел од здравствениот тим-1 час Улогата на акушерката во антенаталниот период (советување предконцепциско, детекција и грижа во тек на рана бременост)- 2 часа Знаци и дијагноза на бременост 1 час Прегледи кај бремената жена- 1 час Совети за бремената жена- 1 час				

Физиолошки промени во бременоста- 2 час
Акутни заболувања кај бремената жена-1 час
Хронични заболувања кај бремената жена- 1 час
Генетски иследувања во бременоста- 1 час
Ектопична бременост -1 час
Абортус-1 час
Рх инкомпатибилија – 1 час
Плацента-физиологија-1 час
Плацента превија-1 час
Предвремено одлепување на постелката-абрупција-1 час
Полихидрамнион, олигохидрамнион- 1 час
Улогата на акушерката во антенаталниот период- антенатална детекција на ризик фактори во бременоста-2 часа
Повеќеплодова бременост- 1 час
Интраутерин застој на плодот- 1 час
Интраутерина смрт на плодот-1 час
Рани гестози во бременост- 1 час
Хипертензивни нарушувања во бременост-1 час
Дијабет и гестациски дијабет-1 час
Поставеност на плодот-1 час
Прекин на бременоста-1 час
Предвремено породување- ризик фактори, дијагноза , третман- 2 часа
Предвремено прскање на плодови овојци- 1 час
Анатомија на мала карлица – 1 час
Физиолошки промени во бременоста-1 час
Карлични мерки и растојанија-практична примена-1 час
Крвавење во 1 и 2 триместар на бременоста-1 час
Крвавење во 3 триместар на бременост- 1 час
Перипартални крвавења- 1 час
Постпартална хеморагија- рана и доцна -1 час
Постапување со пациентка при прием во болница- 1 час
Прием на пациентка во родилна сала-2 часа
Грижа за пациентка на оддел патолошка бременост- 2 часа
Психосоцијална поддршка на пациентка со бременост со ризик-2
Претходни гинеколошки заболувања и бременост-1 час
Антенатални неинвазивни иследувања во бременоста-1 час
Антенатални инвазивни иследувања-1час
Следење на бременост во тек на 3 триместар – 2 часа
Психо-физичка припрема на трудницата- 1 час
Кардиотокографија- изведба, проценка, Фишер скор -2 часа
Медицинска индукција на продувањето- 1 час
Механизам на вагинално породување- 1 час
Улогата на акушерката во тек на породувањето – 1 час
Улогата на акушерката во 1 родилно време – 1 час
Улогата на акушерката во 2 родилно време- 1 час
Улогата на акушерката во 3 родилно време- 1 час
Улогата на акушерката во 4 родилно време- 1 час
Ефективна перинатална грижа-концепт на СЗО -2 часа
Вагинални оперативни интервенции при породување-2 часа
Епизиотомија – 1 час
Карлично породување-1 час
Ран постпартален период-специфичности и ризици 1 час
Пуерпериум- нормален тек -2
Пуерпериум- патолошки состојби-2
Лактација и доење-1
Припрема на домот за породената и новороденото-1
Педијатриски преглед и вакцинален календар за новороденото-1
Пополнување на медицинска документација- 2 часа

Вовед во акушерството и здравствената нега (помош при породување како облик на меѓусебна помош

	<p>помоѓу жените, помош при породување како должност, традиционалната помош при породување, помош при раѓање како современ начин на акушерство во просторот на Европската унија т.е. европскиот високошколски систем/ традиционалната здравствена нега, професионалниот идентитет на акушерката/медицинската сестра.</p> <p>Вежби</p> <p>Изготвување на стандарди во акушерската/ здравствена нега.</p> <p>Стручна акушерска нега/ здравствена нега: прием, преместување, испис на пациенти, психофизички проблеми заради приемот во болница, болничка средина, предоперативна подготовка на пациентка и помош на витално загрозените.</p> <p>Учество на акушерката во дијагностичко- терапевтскиот програм.</p> <p>Стручна подготвеност на акушерката при обработка на пациентка со инфекциски болести, интернистички болести, пореметување на душевното здравје.</p>			
	<p>Практична настава:</p> <p>-Советување на трудници со вклучени 40 пренатални прегледи</p> <p>-Акушерска нега и присуство на 40 нормални спонтани породувања</p> <p>-Студентот мора да изведе 5 породувања и активно да учествува-асистира во најмалку 5 породувања</p> <p>-Активно учествува - асистира при карлично породување, може и на фантом</p> <p>-Присуство и асистирање на епизиотомија и сатура или на лесна лацерација на вагина.</p> <p>-Акушерска нега на 10 ризични трудници или грижа при породување на здрава родилка или новороденото кај 30 пациентки</p> <p>-Изготвување на стандарди во акушерската/ здравствена нега</p> <p>Стручна акушерска нега/ здравствена нега: прием, преместување, испис на пациенти, психофизички проблеми заради приемот во болница, болничка средина, предоперативна подготовка на пациентка и помош на витално загрозените.</p> <p>Учество на акушерката во дијагностичко- терапевтскиот програм</p> <p>Стручна подготвеност на акушерката при обработка на пациентка со инфекциски болести, интернистички болести, пореметување на менталното здравје.</p> <p>Во практичниот дел студентот учи под надзор на високошколскиот наставник, стручниот соработник или менторот од пракса што му помага на студентот при евалуација на спретноста, постапно првично со помош а потоа и самостојна идентификација на проблемите и решавање на истите. Да им се даде можност на студентите да ги разгледаат своите постапки групно на заеднички состаноци и да разменат искуства.</p>			
12.	<p>Методи на учење: Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинари</p> <p>Проектни задачи и други облици предвидени со критериумите за ЕКТС</p>			
13.	Вкупен расположив фонд на време	625 часови		
14.	Распределба на расположивото време			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	60 часови - I семестар 40 часови – II семестар
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа	<ul style="list-style-type: none"> • Вежби: 65 часови – II семестар • Семинари: /
		15.3	Практична работа	140 часови – I семестар 320 часови – II семестар
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	

		16.2	Самостојни задачи		
		16.3	Домашно учење		
17.	Начин на оценување			бодови	
17.1	Тестови	Континуирани проверки * бодови 18 -30 *Континуирана проверка на знаења (колоквиум) : 4 писмени 1 и 2 колоквиум – прашања од областа на гинекологија 3 и 4 колоквиум – прашања од областа на акушерството			
	Завршен испит	Усмен испит	мин. – макс.		
		Усен дел бодови	27 – 45		
		Практичен дел бодови	13 - 22		
17.2	Семинари	Подготовка на материјалот кој ќе се обработува на семинарот со интерактивно учество бодови ?			
17.3	Активно учество	мин.-макс. Теоретска настава бодови 1 - 3 51%-60% 1 бод 61%-85% 2 бода 86%- 100% 3 бода Практична настава бодови 11 - 14 Семинари: /			
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) Ф	
		од 60 до 68 бода		6 (шест) Е	
		од 69 до 76 бода		7 (седум) Д	
		од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц	
		од 85 до 92 бода		9 (девет) Б	
		од 93 до 100 бода		10 (десет) А	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската и практичната настава и да освои минимум бодови. За да пристапи на завршен испит студентот треба да ги положи предвидените континуирани проверки при што во испитната сесија прво ги полага неположените континуирани проверки, а потоа пристапува на завршен испит. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература				
	22.1	Задолжителна литература-			
		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач
		Година			
	1	Младеновиќ Д. и сор.	Гинекологија и акушерство	Завод за уџбенике и наставна средства, Белград	
	2	Joachim W. Dudenhausen	Practical Obstetrics	De Gruyter	
	3	Fraser Cooper Myles	Myles Textbook for Midwives 16 th Edition	Churchill Livingstone	
	22.2	Доплнителна литература			

1.	Edited by Janet Medforth et al.	Oxford Handbook of Midwifery	Oxford University Press-3 rd Edition	2017
2.	Ширимбел	Практична опстетриција	Медицинска Књига, Белград-Загреб	1985
3.	Ристиќ	Практична опстетриција	Freemental, Белград	2001